

ИСТОРИСКА ВЕЛИЧИНА!

Светот гледа дека Грците и Бугарите веќе не можат да го поднесат својот изворен ген, бидејќи не е способен да се централизира на сопствениот корен. За жал, нивниот ген не успеа да созрее за да донесе нов живот, и таков несозреан, во форма на паразит, се закачи на македонската историска величина. Врз овој факт би го потенцирала поимот "сублимација" на нештата. И бугарската и грчката нација не се обликувани како битија со сопствен ген, бидејќи истиот го отфрлаат, како да се срамаат од она што се, го испуштаат и последниот процес на сублимирање на нивната генетска природа и се насочуваат кон природната енергија на Македонија како земја, и на Македонците како народ.

Напразно и едните и другите ја дразнят кората на големиот мозок и во аналогниот душевен процес на сублимација како духовна активност ја користат тупаницата само за да удрат по угледот и по достоинството на Македонија, со една единствена цел - блокирање на процесот на интеграција на Македонија во ЕУ структурите. За двете нации важи една иста флоскула; и двете нации се бламираат себеси во светската историја, удирајќи врз семакедонското, вршат себенегирање дека се Бугари, односно Грци. Ниту Грците, ниту Бугарите се иселиле од Македонија ниту, пак, ние Македонците сме ги избркале, туку Бугарите си имале Хан Монголски, кој ги поминал покрај брегот на Црното Море и ги населил во нивната денешна територија, а Грците? Ние Македонците ниту сме со темен тен како нив, ниту имаме збор заеднички, ниту некаква врска со Азија.

Скромното сфаќање за историските текови од страна на Македонија и на Македонците зборува за свое возвишено од-

Глас на јавноста
Тисма

несување кон изгубениот, давајќи му простор, време и прилика да се најде себеси. Ете, ова е таа историска македонска величина пред нагонските импулси на двата соседа лажно инфилтрирани во европските големини. Не сакам да има забуна или навреда. Александар Македонски е Македонец по крв, по вера, по татко. Грев е некој да ти го украде чедото. Е, тогаш мајката плаче и зборува. Денес како никогаш, зборува Македонија, мајката на Александар. Ги отворила своите пори со непобитни факти - земјата ја зборува вистината, лага и бегане нема. А, Светите Кирил и Методиј? Зарем Бугари се тие? Зарем Татари се тие? И сега се поставува едно вакво прашање - зошто Европа, знаејќи го ова, им дозволува на двата соседа да прават наизменични театарски претстави, со кои уште повеќе им се возбудува и онака нивниот еднострано насочен ум.

Апостол Павле изговорил: "Законот на вистината врти наоколу, како лав рика, секој си има свое време да го стигнат правдата и вистината, а и казната". Во поглед на оваа мисла Вилијам Џејмс забележал: "Посакувањето секогаш го издејствува спротивното од она што го сака, и наместо виша вредност посакувачот се насочува себеси кон себенегирање заради целта која ја имал, а пред совеста важела за 'лажна', за 'лоша'".

Ако старите Грци имале свој код, по нештата препознатлив и денес како, на пример, Демостен, тогаш денешниве Грци имаат на што да се потпрат, да се дефинираат. Несфатливо е нивното бегане од вистината и чепкањето по туѓите корени, особено по македонскиот. За жал, Грците не се Македонци, ниту имаат право на Македонија, а ако им пречи македонскиот дел во Грција, слободно нека ни го вратат, времето истече.

NOVATEX-SKOPJE

SEKOE DEETE GI SAKA
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO
GOLDBÄREN
BERRIES
PRIMAVERA
QUAXI
WALDBEEREN
PFIRSICHE

HARIBO

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk

Глас на јавноста ПИСМА

А Бугарите? Тие, исто така, имаат свој код, монголски, па што чепкаат по македонската раса? Точно е дека се послужиле со Кириловото писмо, нека учат со него, ние не се противиме, сме им го дале да се просветат за да се пронајдат себеси, а ако не сакаат, тоа е нивен проблем, тука ние Македонците навистина не можеме ништо да им помогнеме, и не сме виновни што тие ја населиле оваа денешна нивна територија, дојдени од некаде, поминати покрај брегот на Црното Море, предводени од својот Хан, тој е нивни, ние Македонците не сме го измислиле!

Спиноза длабокоумно ги изнесол нештата во својата "Етика". "Во светот постојат суштествени региони, тоа е сликата на светот, која распливнува со спротивности, и во тоа е убавината, да се радуваш на она што си, за да му се даде атрибут на сопствениот дух, за потоа да се дефинира како духовно суштество". Во контекст на оваа забелешка се поставува и едно есенцијално прашање: Што би правеле Бугарите и Грците ако станат Македонци, или обратно - како што тие посакуваат? Тогаш ќе нема ниту кој да го лаже светот, ниту од кого да излегува суштинска корисна творечка моќ. Заради овие различности Грците и Бугарите треба да ја отфрлат заблудата за човечката природа, и ако имаат сопствен морал ќе треба да се справат со сопствената бессмисленост дека се нешто друго од реалното и така да почнат да се градат врз автономијата и сувереноста на сопствениот ген.

Негирањето, одземањето, преиначувањето на името Македонија, непризнавањето на Македонците на родното тло во четирите нејзини делови, нема да биде доволен централен простор ниту за Грците, ниту за Бугарите за да ги стабилизираат своите сензибилни нервни влакна, бидејќи и со ова име, и во овој простор ќе се сретнат себеси како лебдат над недопирнатата просторна, духовна, историска македонска величина.

Љупка Ципушева,
Скопје

ОДРЖАН 30. ЕВРОПСКИ ФOLK ФЕСТИВАЛ ВО ЊУЈОРК

Оваа година, во светската метропола Њујорк, се одржа 30. традиционален европски фолк фестивал. Овој јубилеен фестивал се одржа во организација на нашиот културен деец во дијаспората, господинот Георги Томов.

На фестивалот свое учество земаа претставници од повеќе европски народни друштва, кои настапија со песни и со танци од своите родни краеве. Тие дојдоа од: Република Македонија, Република Србија, Белорусија, Бугарија, Грција, Словачка, Норвешка, Полска, Украина и Унгарија.

Прв настапи ансамблот "Грациница" од Србија, кој се претстави со традиционалниот танц "Гостински танц" од Гнилање, Косово. Потоа настапија Унгарците со "Босилек" и со "Бавна и брза" од селото Трансилванија. Белорусија се претстави со соло изведба на хармоника, а по нив свој настап имаа Украинците, потоа Грците. Шести настапија претставниците од Република Македонија, групата "Изгрев", во чиј состав беа Драги Мицев на кавал и Горан Стрлески - клавијатури. "Изгрев" се претстави со неколку македонски народни песни, а публиката беше презадоволна од мелозвучноста на овој традиционален македонски инструмент. Громогласните аплаузи од публиката, составена од сите нации на светот, беа знак за успешната изведба на нашите претставници.

На крајот, на сцената се појави и организаторот на овој фестивал, господинот Георги Томов, кого бурно го поздравува. За него овој ден беше од големо значење, бидејќи на истиот ден тој го прослави 30. јубилеен фестивал и својот 75 роденден.

"ПРВА СТРУМИЧКА ВЕЧЕР"

За прв пат во Соединетите Американски Држави, во градот Гарфиелд во Њу Џерси, се одржа "Прва струмичка вечер". Организатори на оваа блескава манифестација беа Ванчо Велков и Атанас Накев. Дружењето беше во исклучително добро расположение. Средбата се одржа во македонскиот ресторан "Димис" во Гарфиелд, а по повод Карневалот во Струмица.

На овој македонски собир во мало не присуствуваа само струмичани туку и други гости, граѓани од сите делови на големата Македонија од 1913 година. На забавата особено се истакнаа гостите од село Ораовица-Радовишко, горди заради оваа средба, весели и разиграни со орото и со песната од пејачката Сузана Гавазова од Струмица. Навистина блескава и за памтење дружеба, која траеше до раните утрински часови.

Во иднина оваа културна средба, за што поттик беше дружењето, како и заедничкото живеење во Америка, ќе биде традиционална, а се одреди и организаторот за наредната година, Миле Чамовски, која ќе се одржи последната сабота од февруари. Искрени честитки за овој активен спој на сите Македонци на овие простори, пофалба за организацијата, и за тоа што се овозможи вакво доживување.

Вакви средби одржуваат мариовци, волинчани-Охридско, скопјани, а треба да си одредат термин и луѓето од останатите градови, зашто тука има Македонци од цела Македонија. Само единството, меѓусебното разбирање, помагањето, и особено соработката со нашата татковина Македонија, се патот на сите нас!

Ламбе Мартиновски,
Њујорк - САД

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON поним Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот